



ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА

Тел. ++389 (0) 31 375 035/ факс: ++389 (0) 31 375 035
ул. Св. Јоаким Осоговски бр.175 1330 Крива Паланка
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА

Врз основа на Одлуката бр.09-1829/13 од 25.06.2018 година за субвенциониран превоз на студенти за студиската 2018/2019 година кои студираат на државните универзитети во Скопје и Штип („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр.6/2018 од 26.06.2018) Правилникот за условите, критериумите и правилата за субвенциониран превоз на студенти кои студираат на Државните Универзитети во Штип и Скопје бр.09-2790/21 од 28.12.2017 година („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр.15/2017 од 28.12.2017 година) Општина Крива Паланка објавува

КОНКУРС ЗА СУБВЕНЦИОНИРАН ПРЕВОЗ НА СТУДЕНТИ КОИ СТУДИРААТ НА ДРЖАВНИТЕ УНИВЕРЗИТЕТИТЕ ВО ШТИП И СКОПЈЕ, А СЕ ЖИТЕЛИ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА

Општина Крива Паланка за студиската 2018/2019 година субвенционира превоз на

- 10 (десет) студенти кои студираат на Државните Универзитети во Штип и Скопје во Република Македонија
- Субвенционирањето е со два повратни месечни билети со превоз од АДПТУТ „Пролетер“ АД с. Конопница Крива Паланка

Услови за доделување на субвенции

Право на субвенција имаат студентите кои се запишани на Државните Универзитети во Штип и Скопје во Република Македонија и ги исполнуваат следните услови:

- Општи услови за студенти :

1. да се жители на општина Крива Паланка
2. да се редовни студенти
3. да не повторувале година во текот на студирањето
4. да се државјани на Република Македонија
5. во предвид ќе бидат земени апликациите на студенти деца на самохран родител, студенти деца на невработени родители, студенти деца без родители и родителска грижа, студенти деца со посебни потреби и студенти деца на корисници на надоместок по основ на престанок на работен однос од деловни причини за кои вкупните приходи во семејството се под нето минималната плата утврдена во Република Македонија
6. да не се постари од 25 години

Критериуми за доделување на субвенции се

1. Постигнат успех од претходните студиски години од најмалку 8,5
2. Материјални можности на студентите и нивното потесно семејство

Потребни документи за учество на конкурсот

1. Евидентен лист пополнет од апликантите до комисијата
2. Потврда за редовен студент
3. Уверение со број на предвидени и положени испити од претходни години
4. Потврда од плата/чек од пензија за татко/мајка или старател за исплатена плата за последни три месеца, за невработените потврда од Агенција за вработување на

Република Македонија дека се невработени или примат/не примат паричен надоместок, додека за другите членови на семејството брат/сестра доколку се ученици или студенти потврда од училиште или факултет

5. Документ за кандидати-студенти без родители и родителска грижа и студенти кои се категоризирани како лица со посебни потреби
6. Изјава за семејна положба
7. Изјава за точни податоци во приложена документација
8. Изјава за користење на лични податоци
9. Копија од државјанство на РМ

Место и рок на поднесување на документи

Потребните документи се доставуваат до Општина Крива Паланка

Рокот на поднесување на документи е 24.09.2018 до 05.10.2018 година

- При поднесување на документи кандидатите потребно е со себе да носат и индекс.
- Потребните обрасци може да се набават во Општина Крива Паланка или на веб страницата на општината www.krivapalanka.gov.mk
- Некомплетни ненавремено доставени документи и документите доставени по пошта нема да се разгледуваат.
- Резултатите ќе бидат објавени во рок од 8 (осум) дена од денот на завршување на конкурсот
- Резултатите ќе бидат објавени на огласна табла во општина Крива Паланка и на веб страната на општината www.krivapalanka.gov.mk
- Незадоволните кандидати имат право на приговор во рок од 3 (три) дена од денот на објавувањето на резултатите.
- Поблиски информации може да се добијат директно во канцеларијата на комисијата или на телефон 076/337-446 070/607-543.

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА

Градоначалник

Борјанчо Мицевски